



Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката (Службен весник на РМ, бр.134/2007), Комерцијална банка АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ
со состојба 30.06.2015 година
објавен на 31.07.2015 година

СОДРЖИНА:

1. Податоци за Банката
 - 1.1. Податоци за банкарска група
2. Податоци за акционерската структура на Банката
 - акционери со квалификувано учество и
 - вкупен број на акционери без квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА		Точка 8
1. Назив Седиште Единствен матичен број	Комерцијална банка АД Скопје Орце Николов бр.3, 1000 Скопје 4065573	
2.Организациона структура	Организациона структура	
Број на вработени	1.096	
3. Преглед на финансиски активности кои Банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none">• Прибирање депозити и други повратни извори на средства;• Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;• Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;• Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);• Финансиски лизинг;• Менувачки работи;• Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;• Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;• Изнајмување сефови, остава и депо;• Тргување со инструменти на пазарот на пари;• Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;• Тргување со хартии од вредност;• Тргување со финансиски деривати;• Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;	

	<ul style="list-style-type: none"> • Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски фондови; • Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица; • Продажба на полиси за осигурување; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; • Економско–финансиски консалтинг и • Продажба на удели во инвестициски фондови. <p>Решение од Гувернерот на НБРМ бр.2064, бр.5791 и бр.15815</p>
<p>4. Преглед на финансиски активности кои Банката ги врши во моментот</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции; • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции; • Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници); • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски фондови; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност; • Посредување во продажба на полиси за осигурување; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; • Економско–финансиски консалтинг и • Продажба на удели во инвестициски фондови.
<p>5. Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</p>	<p>НЕМА</p>

1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА

Точка 9

алинеја 3

Учество на Банката во вкупниот број акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската група

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје, РМ

Претежна дејност: Управување со пензиски фондови

Учество во вкупниот број акции: **49%**

Учество во вкупниот број акции со право на глас: **49%**

КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, РМ

Претежна дејност: Управување со инвестициски фондови

Учество во вкупниот број акции: **64,29%**

Учество во вкупниот број акции со право на глас: **64,29%**

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Точка 11

1. Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество

1. East Capital Explorer Investments AB
Box 7214, 103 88 Stockholm, Sweden
Приватна компанија со ограничена одговорност,
Претежна дејност: управување со средства специјализирани за финансиските пазари во Источна Европа.

- Учество во вкупниот број издадени акции: 10,00%,
- Учество во вкупниот број акции со право на глас: 10,221%.

2. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
One Exchange Square EC2A 2JN, London, GB
Меѓународна финансиска институција

- Учество во вкупниот број издадени акции: 5,245%
- Учество во вкупниот број акции со право на глас: 5,361%.

2. Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество

НЕМА

<p>T.11 став 2 Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционери кои немаат квалификувано учество во Банката</p>	<p>Број на акционери – физички лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 4.761</p> <p>Учество на акционери – физички лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 37,581%</p> <p>Учество на акционери – физички лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 38,411%</p> <p>Број на акционери – правни лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 379¹</p> <p>Учество на акционери – правни лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 47,174%</p> <p>Учество на акционери – правни лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 46,007%</p>
---	--

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА	Точка 12
--	----------

1. Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	2.279.067.000,00 денари
2. Број на акции од секој род и класа и номинален износ на акциите	Обични акции: 2.279.067 Номинална вредност по акција: 1.000,00 денари
3. Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства	<u>ОПИС НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА</u>
4. Износ и компоненти на основниот капитал, утврден согласно со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА</u>
5. Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ кој, согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, може да биде дел од сопствените средства на Банката	<u>Банката со состојба 30.06.2015 година не располага со дополнителен капитал.</u>
6. Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	<p>Одбитните ставки од <i>основниот капитал</i> се однесуваат на нематеријални средства: лиценци, патенти и други нематеријални средства во висина од 1,4 милиони денари, како и тековна загуба во износ од 181,4 милиони денари.</p> <p>Одбитните ставки од <i>основниот и дополнителниот капитал</i>, кои претставуваат директни вложувања на Банката во капиталот на финансиски институции и друштва за управување со пензиски фондови, се во вкупен износ од 199,2 милиони денари.</p>

¹ Во акционерската структура на Банката се евидентирани 3 (три) збирни сметки, на кои согласно ЗХВ се водат акции на нерезиденти, клиенти или клиентови клиенти на банките на чие име се водат сметките.

7. Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватноста на капиталот	<u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ</u>
8. Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки	<p>Вкупниот капитал потребен за покривање на <i>кредитниот ризик</i> изнесува 4.800,6 милиони денари.</p> <p>Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за <i>билансните ставки</i> изнесува 4.315,9 милиони денари.</p> <p>Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за <i>вонбилансните ставки</i> изнесува 484,7 милиони денари.</p>
9. Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Со состојба 30.06.2015 година, Банката не го надминува лимитот од точка 29 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Службен весник на РМ, бр.47/2012), така што Банката не е должна да утврдува и да располага со капитал потребен за покривање на <i>валутниот ризик</i> .
10. Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Заклучно со 30.06.2015 година, Банката не го надминува ограничувањето по точка 30 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватност на капиталот (Сл.весник на РМ, бр.47/2012), така што Банката не е должна да утврдува и да располага со капитал потребен за покривање на <i>пазарни ризици</i> .
11. Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	/
12. Висината на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	/
13. Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	586,0 милиони денари
14. Висината на капиталот потребен за покривање на други ризици доколку Банката по сопствена оцена утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици или доколку НБРМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува Банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	/